Народна банка на Република Северна Македонија



Упатство за користење на апликацијата

"Електронска достава на обрасци за надворешниот долг и надворешните побарувања еНДНП"

за надворешни корисници

РАБОТНА ВЕРЗИЈА 1.0

март 2021 година

СОДРЖИНА

1.	вовед		3
2.	корис	ТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА	4
2 г	2.1. Про Приспосо	едуслови за користење на апликацијата (инсталација и обување на клиентските машини)	4
2	2.2. Mo	жности за користење на апликацијата	8
2	2.3. Огј	раничувања за користење на апликацијата	8
3.	НАВИГ	АЦИСКО МЕНИ	8
4.	дома .		8
5.	креди	ТНИ ПРИЈАВИ	9
5	5.1. Ли	ста на кредитни пријави	10
5	5.2. Kaj	отица	10
5	5.3. Пр	ијавување на реализација	.12
	5.3.1.P	еализација на користење/одобрување	.12
	5.3.2.	Отплата/наплата на главнина	.15
	5.3.3.	Отплата/наплата на камата	.15
5	5.4. Приј	авување на сторно на претходно известена реализација	15
6.	ЛИСТА	НА ОБРАСЦИ	.18
6	5.1. Пр	ебарување обрасци според одредени критериуми	.19
e	5.2. Ко	пчиња за пристап до пријавите според статусот на реализација	.20
e	5.3. Tae	беларен приказ на пријавите според статусот на реализација	.24
	6.3.1.	Прелистување на претходно поставени документи	.25
	6.3.2.	Поставување документи	.25
	6.3.3.	Барање за отклучување	.26
	6.3.4.	Прикажување на формата за внесување образец	.26
	6.3.5.	Пристап кон кредитна картица	.27
	6.3.6.	Можност за преглед на образецот / преземање во "ексел"	.29
7.	КОНТА	кт	.30
8.	РЕПРЕЗ	ЗЕНТАТИВЕН ПРИМЕР	.31
9.	важни	И ПРАВИЛА И КОНТРОЛИ	.35

1. ВОВЕД

Електронската апликација **"Електронска достава на обрасци за надворешниот долг и надворешните побарувања - еНДНП**" (во понатамошниот текст **еНДНП**) е направена за рационализација на процесот на прибирање податоци за кредитните работи со странство, преку воведување електронско известување за остварениот промет врз основа на кредитните работи.

Апликацијата овозможува на едноставен начин да се поднесат податоците за кредитните работи со странство преку поднесување на обрасците еНДНП, овозможува следење на статусот на кредитните пријави, како и преглед на поднесените обрасци.

Со помош на ова корисничко упатство, на илустративен и описен начин ќе биде објаснет процесот од првото најавување на апликацијата па сè до поднесувањето на конкретните обрасци, со акцент на специфичните контроли и функционалности. На крајот од Упатството е изработен и репрезентативен пример.

2. КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА

2.1. Предуслови за користење на апликацијата (инсталација и приспособување на клиентските машини)

Клиентите (известувачите) коишто претходно се назначени¹ од страна на должникот во АПЗ01 имаат можност да се најават на апликацијата.

Автентификацијата на апликацијата на назначените корисници се прави преку валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач на дигитални сертификати (КИБС или "Телеком") заради заштита на интегритетот на корисникот и безбедноста на податоците.

За користење на апликацијата **еНДНП** од страна на клиентите на апликацијата, неопходно е да се изврши следново приспособување и инсталации на клиентските машини:

- Оперативен систем: "Виндоус 7" (Windows 7) или повисока верзија;
- Интернет-пребарувач: "Еџ" (Edge), "Хром" (Chrome), "Фајрфокс" (Firefox), "Опера" (Opera);
- Сертификат **"рут"** на НБРМ инсталацијата на овој сертификат е објаснета во делот за активирање на портал-страницата на НБРМ;
- Инсталација на **дигитален сертификат** дигитален потпис.

Како дополнување на предусловите за користење на апликацијата, при првото најавување (еднократно) треба да се инсталира:

- 1. Компонента "Некстсенс" за потпишување со дигитален сертификат;
- 2. Клиентска апликација "Некстсенс" којашто служи за препознавање и валидација на дигиталните сертификати.

Двете апликации треба да бидат инсталирани на вашиот оперативен систем (слика 1).

	АП200.1 - Надворешен долг / Надворешни побаруван	а - електронско известување
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	Адома Предитни пријави Плиста на обрасци Контакт	-Э Најава
		За да се најавите изберете сертификат
	Избор на сертификат	
	Предуслови за користење на апликацијата	
	Инсталација на:	
	1. Компонента за дигитално потпишување	
	- "Nextsense XML Signing Component" е инсталирана. 🗹	
	2. Клиентска апликација "Nextsense client application" - Nextsense client application	
	* Клиентската апликација "Wextsense client application" не е инсталирана! 🗙	
	* Инсталирајте ја клиентската апликацијата "Nextsense client application" (линк (2)).	

Слика 1. Прво најавување на апликацијата

¹ Назначувањето корисници се прави преку апликацијата за електронско известување ТУКА

На истата врска е достапно и корисничко упатство за начинот на регистрирање и назначување корисници.

Во продолжение ќе бидат приложени слики преку кои се опишува инсталирањето на неопходните компоненти за валидација и потпишување со дигитални сертификати.

1. Инсталирање на компонентата "Некстсенс" (NextSense) за потпишување со дигитален сертификат (со кликнување на првата врска од слика 1).



Откако ќе заврши инсталацијата на првата компонента може да се продолжи со инсталирањето на втората како на сликата во продолжение:

2. Инсталирање на клиентската апликација "Некстсенс" (NextSense) за работа со дигитални сертификати







НАПОМЕНА: Поради скок (pop-up)прозорецот за избирање сертификат, потребно е да се дозволи појавување на таков вид прозорци.



Allow pop-ups from a site

- 1. On your computer, open Chrome.
- 2. Go to a page where pop-ups are blocked.
- 3. In the address bar, click Pop-up blocked 🔤
- 4. Click the link for the pop-up you want to see.
- 5. To always see pop-ups for the site, select Always allow pop-ups and redirects from [site] > Done.

2.2. Можности за користење на апликацијата

Корисникот може да пристапи до апликацијата и да ја користи од кој било персонален компјутер на кој се инсталирани наведените компоненти.

Користењето на апликацијата започнува со пишување на следнава адреса во полето "адреса" (Address) на некој од наведените интернет-пребарувачи: <u>http://portal.nbrm.mk</u>

напомена: Во фазата на тестирање се пристапува на адресата: <u>http://testportal.nbrm.mk</u>

2.3. Ограничувања за користење на апликацијата

Единствено ограничување е доколку интернет-врската од клиентската страна е бавна, со тоа и користењето на апликацијата може да биде забавено, но не и оневозможено.

3. НАВИГАЦИСКО МЕНИ

По успешната најава во електронската апликација еНДНП, известувачот има можност брзо и едноставно да ги достави сите промени/трансакции коишто се однесуваат на нова реализација накористени/одобрени средства, или, пак, нова реализација наплатени/наплатени главнина и камата, во информацискиот систем на Народната банка.

Главните менија содржани во оваа апликација се: **Дома, Кредитни пријави, Листа на обрасци** и **Контакт,** а во продолжение на ова упатство ќе следи објаснување и за нивните можности и функционалности, за секое поединечно.

4. ДОМА

Дома е првиот прозорец од четирите главни менија. Доколку сте успешно најавени, во овој дел се прикажани податоци за сертификатот, како и скратен назив на најавениот известувач/учесник (слика 2).

Слика 2.

5. КРЕДИТНИ ПРИЈАВИ

Со влегувањето во ова мени, **известувачот** има преглед на сите евидентирани кредитни пријави во Народната банка склучени со нерезиденти, за секој **должник/доверител** од кого е назначен, соодветно. Во горниот дел од овој прозорец во првиот ред е прикажан известувачот кој е назначен да известува во Народната банка. Доколку известувањето е **посредно**, веќе во вториот ред известувачот има можност да одбере за кој должник/доверител ќе известува. Третиот и четвртиот ред се коишто се користат за филтрирање на кредитните пријави според: 1) типот на известување – надворешен долг (НД)/надворешно побарување (НП) и2) бројот на кредит, соодветно. Притоа, начинот на филтрирање на бројот на кредитот се врши со впишување на соодветниот број на кредитот (слика 3).

		изрестур		DER CKORIE				
Лолжн	увач:	VISBEC 1987	ччдос	DEJI CROIDE		0		
UN / U		должни	ак дос	JEJI CKOLIJE		- un		
Engl w		Надворе	шен до	unr	~			
phol H	а кредит:	Број на к	редит					
Deserve	English			1				
број	кредит	договор	Валута	Износ на кредит	Назив на кредитор	Држава		
0	800009	15.03.2021	-	0.00	Фиктивен број со работни информации		Започни со пополнување	Kor
0	800008	15.03.2021	17:	0.00	Фиктивен број со работни информации		Започни со пополнување	Ko
1	420207	20.12.2019	978	68,000,000.00	EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG	Еропска инвестициона банка	Започни со пополнување	Kor
з	420206	20.12.2019	978	58,000,000.00	EBRD	Европска банка за реконструкција и развој	Започни со пополнување	Kor
2	420205	23.12.2019	978	70,000,000.00	INTERNAT.BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT,WASHINGTON	МеЖународна банка за реконструкција и развој	Започни со пополнување	Кон
4	420202	19.12.2019	978	80,000,000.00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU, FRANKFURT/M	Германија	Започни со пополнување	Kor
5	420201	19.12.2019	978	20,000,000.00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU, FRANKFURT/M	Германија	Започни со пополнување	Kor
35	419970	18.10.2019	978	125,000,000.00	INTERNAT.BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT,WASHINGTON	МеЖународна банка за реконструкција и развој	Започни со пополнување	Kor

Слика 3.

5.1. Листа на кредитни пријави

Во долниот дел од прозорецот, во менито **КРЕДИТНИ ПРИЈАВИ**, е прикажан преглед од сите евидентирани кредитни пријави во Народната банка од соодветниот должник/доверител. Во оваа листа, покрај активните кредитни пријави, се прикажани и кредитните пријави коишто се "затворени", односно коишто се целосно отплатени или наплатени и повеќе нема можност за нови реализации. Основните елементи на оваа листа, поединечно за секоја кредитна пријава, се: *Број на кредит, Датум на договор, Валута, Износ на кредитот, Назив на кредитор/корисник и Држава на кредитор/корисник* (слика 4).

							пајавен корионик: отај	initial low right
Дома	/ Кредитн	и пријави						
Извест	увачс	ИЗВЕСТУЕ	ач до	ОЕЛ СКОПЈЕ				
Должн	ик	должни	к доо	ел скопје		~ 🕰		
НД/Н	/ НП: Надворешен долг			лг	~			
Број н	а кредит:	Број на к	редит					
_								
Реден број	Број на кредит	Датум договор	Валута	Износ на кредит	Назив на кредитор	Држава		
0	800009	15.03.2021	-	0.00	Фиктивен број со работни информации		Започни со пополнување	Кони
0	800008	15.03.2021		0.00	Фиктивен број со работни информации		Започни со пополнување	Кон /
1	420207	20.12.2019	978	68,000,000.00	EUROPEAN INVESTMENT BANK,LUXEMBOURG	Еропска инвестициона банка	Започни со пополнување	Кон /
3	420206	20.12.2019	978	58,000,000.00	EBRD	Европска банка за реконструкција и развој	Започни со пополнување	Кон /
2	420205	23.12.2019	978	70,000,000.00	INTERNAT.BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT,WASHINGTON	МеЖународна банка за реконструкција и развој	Започни со пополнување	Кон /
4	420202	19.12.2019	978	80,000,000.00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU, FRANKFURT/M	Германија	Започни со пополнување	Кон /
5	420201	19.12.2019	978	20,000,000.00	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU, FRANKFURT/M	Германија	Започни со пополнување	Кон /
35	419970	18.10.2019	978	125,000,000.00	INTERNAT, BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, WASHINGTON	МеЖународна банка за реконструкција и развој	Започни со пополнување	Кон /
					1 2 3 4 5 6 7 8	9 10		

Слика 4

Последните две колони од овој преглед: **Започни со пополнување** и **Кон листи** се полиња коишто водат во делот *КАРТИЦА* (точка 3.2. во ова упатство) и во *ЛИСТА НА ОБРАСЦИ* (точка 4. во ова упатство) за кои ќе прочитате повеќе во продолжение.

5.2. Картица

Картица е преглед од основните елементи на секој кредит коишто произлегуваат од соодветно евидентираниот образец НД1/НП1, вклучително и состојбата на долг/побарување, меѓутоа вчитана/обработена од претходниот ден. Основните елементи од образецот НД1/НП1, коишто се содржани во картицата се: Износ на кредит, Валута, Датум на договор, Вид на Договор, Назив на кредитор/корисник и Шифра и назив на држава. Покрај овие елементи, во овој дел се прикажани и Состојба на долг/побарување,

Искористен/Одобрен износ, Платена/Наплатена главнина, Платена/Наплатена камата, Преостанат износ и Откажан износ. (слика 5.).

					Најавен корисник: Dragomani		
			- КАРТИЦА -				
Дома / Кредитни пријави / Картис	La						
МБ на известувач:	1234567						
Скратен назив на известувач:	ИЗВЕСТУВАЧ ДООЕЛ	CKONJE					
МБ на должник:	765432						
Скратен назив на должник:	должник дооел с	копје					
Број на кредитна пријава:	420205						
Состојбата на податоците е од през	гходниот ден! Денешните промен	и не се потврдени.					
Износ на кредит:	Валута:		Датум на договор:	Вид на "	договор:		
70,000,000.00	978 EUR		23.12.2019	40 - Pe	здовен		
Назив на кредитор:			Шифра и назив на држава	Шифра и назив на држава:			
INTERNAT.BANK FOR RECONSTR	UCTION AND DEVELOPMENT, WASH	INGTON	932 - МеЖународна бан	ка за реконструкција и развој			
Состојба на долг:	Искористен износ:	Платена главнина:	Платена камата:	Преостанат износ	Откажан износ:		
0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00		

Слика 5.

Во горниот дел на картицата се прикажани податоците за одбраниот кредит, односно матичниот број и скратениот назив на известувачот и должникот/доверителот. Во долниот дел на картицата се прикажани видовите обрасци со кои, на електронски начин, известувачот има обврска да извести за секоја настаната промена/трансакција, којашто се однесува на нова реализација на користење/одобрување, отплата/наплата на главница и отплата/наплата на камата. Ова е прикажано на сликата 6, а подетално е опишано во точката 3.3. ПРИЈАВУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА.

						Најавен корисник: Dragom
Лома / Коелитни пријави / Карти	11A		- КАРТИЦА -			
	-					
МБ на известувач:	1234567					
Скратен назив на известувач:	ИЗВЕСТУВАН ДООЕЛ	CKOIJE				
МБ на должник:	765432					
Скратен назив на должник:	должник дооел с	копје				
Број на кредитна пријава:	420205					
Состојбата на податоците е од пре	тходниот ден! Денешните промен	и не се потврдени.				
Износ на кредит:	Валута:		Датум на договор:		Вид на Договор:	
70,000,000.00	978 EUR		23.12.2019		40 - Редовен	
Назив на кредитор:			Шифра и назив на држав	a:		
INTERNAT.BANK FOR RECONSTR	RUCTION AND DEVELOPMENT, WAS	HINGTON	932 - МеЖународна бан	ка за реконструкција и развој		
Состојба на долг:	Искористен износ:	Платена главнина:	Платена камата:	Преостанат износ:	Отка:	жан износ:
0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0
0.00						

Слика 6.

5.3. Пријавување на реализација

Пријавувањето на реализацијапретставува функционалност со којашто известувачот преку електронската апликација има можност да извести за секоја настаната промена/трансакција којашто се однесува на нова реализација накористење/одобрување, отплата/наплата на главница и отплата/наплата на камата. Со други зборови, во овој дел известувачот може електронски да ги достави обрасците НД2/НП2, НД3/НП3 и НД4/НП4, преку внесување и дигитално потпишување на податоците.

5.3.1. Реализација на користење/одобрување

При известување за нова реализација накористење или одобрување, електронскиот образец треба да изгледа како на сликата 7.

			НД2 -	Реализаци	ија на кор	оистење			
ома / Кредитни пријав	и / Картица / Образец								
Број на кредит:		Број на документ:			Редовен/Сторн	HO:			
420205	7			D1 - Редове	н документ/Нова трансакци	ja ~			
Вкупно искористен и	3HOC:	Валута:		Тековна состојба:		Забелешка:			
1,000.00		978 EUR	~	0.00		Внесете забелешка			
1,000.00		515 201							
СТАВКИ НА ИЗБРА	ан документ:								
СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење:	ан документ:	Датум	E		Износ:				
СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење: -Изберете код н	ан документ: а користење-	Датум	E		Износ:			(Внеси ставка
СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење: -Изберете код н	ан документ: а користење- Код на користење	, Aarya ♥	E		Износ: Износ	Датум	Износ	(Внеси ставка
СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење: -Изберете код н Едигирај	ан документ: а користење- Код на користење 1 - Користење во пари (Датул • С	E	ъ	Износ: Износ	Arrys 11.03.2021	Износ	500.00	Внеог ставка
СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење: -Изберете код н Едитирај Едитирај	ан документ: а користење- Кад на користење 1 - Користење во пари (1 - Користење во пари (Датум Финансиски средства) финансиски средства)	E		Износ: Износ	Актуче 11.03.2021 15.03.2021	Износ	500.00	Внеси ставка
ставки на избри Код на користење: -Изберете код н Едитирај Едитирај	а користење Код на користење 1 - Користење во пари (1 - Користење во пари (Датун Финансиски средства) Финансиски средства)	Ε.	3	Износ: Износ	Актун 11.03.2021 15.03.2021	Manoc BKYTTHO: 1,000	500.00 500.00	Внесе ставка
СТАВКИ НА ИЗБРР Код на користење: -Изберете код н Едитирај Едитирај	а користење Код на користење 1 - Користење во пари (1 - Користење во пари (Датун Финансиски средства) финансиски средства)	κ.		Износ: Износ	Алуне 11.03.2021 15.03.2021	Износ ВКУПНО: 1,000	500.00 500.00	Внесе ставка Врицие Брицие

Слика 7.

Образецот е поделен на два дела. Во горниот дел треба да се одбере **типот на образецот**, односно дали станува збор за **редовен документ/нова трансакција**, или **сторно на прифатен документ**, како и да се внесе вредноста на вкупниот искористен/одобрен износ. Останатите полиња во горниот дел се веќе пополнети според претходно доставените известувања и тие не може да се променат (слика 8).

									пајавен	корисник: Drago	mano
			НД2 -	Реализаци	ија на кори	стење					
Број на кредит:	/ картица / Соразец	Број на документ:			Редовен/Сторно:						
420205		7			D1 - Редовен до	жумент/Нова трансакција	~				
Вкупно искористен изн	10C:	Валута:	1	Тековна состојба:		Забелешка:					
Вкупно искористен износ: 1.000.00											
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРАН	н документ:	978 EUR	~	0.00		Внесете забелешка					,
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРАІ Код на користење: -Изберете код на	н документ: користење-	978 EUR Датум: •	¥	0.00	Износ: Износ	Внесете забелешка			Внеси ст	авка	
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРАЛ Код на користење: -Изберете код на	Н ДОКУМЕНТ: користење- Код на користење	978 EUR Ajatyna: ✔	~	0.00	Износ: Износ	Внесете забелешка	Износ		Внеси ст	aska	,
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРАЛ Код на користење: -Изберете код на Едитирај	Н ДОКУМЕНТ: користење Код на користење 1 - Користење во пари (фин	978 EUR Датум: ансиски средства)	Ÿ	0.00	Износ: Износ	Внесете забелешка Автум 11.03.2021	Износ	500.00	Внеси ст	авка Бриши	
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРАЛ Код на користење: -Изберете код на Едитирај Едитирај	Н ДОКУМЕНТ: КОристење- Код на користење 1 - Користење во пари (фин 1 - Користење во пари (фин	Датум: Датум: ч нансиски средства) ансиски средства)	Y	0.00	Износ: Износ	Внесете забелешка Актум 11.03.2021 15.03.2021	Износ	500.00	Внеси ст	авка Бриши Бриши	
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРАН Код на користење: -Изберете код на Едитирај Едитирај	Н ДОКУМЕНТ: Користење Код на користење 1 - Користење во пари (фин 1 - Користење во пари (фин	978 EUR Датум: чинсиски средства) ансиски средства)	Ÿ	0.00	Износ: Износ	Внесете забелешка Алум 11.03.2021 15.03.2021	Износ ВКУПНО: 1,000	500.00 500.00	Внеси ст	авка Бриши Бриши	
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРАН Код на користено: -Изберете код на Едитирај Едитирај	Н ДОКУМЕНТ: КОРИСТЕЊЕ КОРИСТЕЊЕ 1 - Користење во пари (фин 1 - Користење во пари (фин	978 EUR Датум: • нансиски средства) ансиски средства)	Y		Износ: Износ Состојба на долг:	Внесете забелешка Алум 11.03.2021 15.03.2021	Износ ВКУПНО: 1,000	500.00 500.00	Внеси ст	авса Бриши Бриши	

Слика 8.

Во долниот дел на образецот сите полиња се задолжителни. За да продолжите и успешно го доставите образецот треба да одберете соодветен код од листата, датум којшто се однесува на трансакцијата и износот. <u>Многу важно</u>, во полето **СОСТОЈБА НА ДОЛГ/ПОБАРУВАЊЕ**, апликацијата предлага износ којшто се пресметува согласно со претходно доставените известувања, како и тековното известување, но задолжително е да се провери и да се потврди од ваша страна. Доколку состојбата е проверена и потврдена, со избирање на полето **Внеси ставка**, ставката се внесува во образецот. Доколку известувате за повеќе трансакции коишто се случиле на различен датум, треба да се внимава на нивната хронологија, односно да се започне од најстариот, па сè до најновиот датум. Притоа, во полето "состојба на долг/побарување" се внесува крајната состојба, односно износот којшто одговара и се однесува на полето **Внеси ставка**. Збирот на овие трансакции треба да биде еднаков со избирање на полето висто вкупно искористен/одобрен износ во горниот дел од образецот (слика 9).

								Hajana	н корисник Dragomanov
ома / Кредитни пријави	« / Картица / Образец		НД2	- Реализаци	ија на кори	стење			
Број на кредит:		Број на документ:			Редовен/Сторно:				
420205		7			D1 - Редовен д	окумент/Нова трансакција	~		
Вкупно искористен из	нос	Валута:		Тековна состојба:		Забелешка:			
Вкупно искористен износ				0.00		Внесете забелешка			
1,000.00 Ставки на избра Код на користење:	н документ:	978 EUK Датуг	u:	0.00	Износ:				
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење: -Изберете код на	н документ: э користење-	9/8 LUK Дату	ĸ		Износ: Износ			Esecut	ставка
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење: -Изберете код ни	Н ДОКУМЕНТ: а користење- Код на користење	9/8 EUK Aaty	к) 		Износ: Износ	Длум	Износ	Swear	Ставна
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користење: -Изберете код на Едитирај	Н ДОКУМЕНТ: а користене Кад на користене 1 - Користене во пари (о	ринансиски средства)	ж.		Износ: Износ	Анум 11.03.2021	Износ	Emecut	ставка Бригшиг
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗВРА Код на користење: -Изберете код на Еалтирај Еалтирај	Н ДОКУМЕНТ: в користење- Код на хористење 1 - Користење во пари (с 1 - Користење во пари (с	ринансиски средства) финансиски средства)	* #:		Износ: Износ	Анум 11.03.2021 15.03.2021	Изнес 500 500	Biecon 0.00	стаека Бриции Бриции
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користене: -Изберете код на Елтирај Елтирај	Н ДОКУМЕНТ: в кориссење- Код на кориссење 1 - Кориссење во пари (с 1 - Кориссење во пари (с	9/3 EUK Алу Финансиски средства) Финансиски средства)	* *:		Износ: Износ	Анум 11.03.2021 15.03.2021	Износ 500 ВКЛУТИ-Ю: 1,000.00	Bireco 2.00	CANKE Eprese Eprese
1,000.00 СТАВКИ НА ИЗБРА Код на користене: -Изберете код на Еалтирај Еалтирај	Н ДОКУМЕНТ: акористење Код на користење 1 - Користење во пари (с 1 - Користење во пари (с	9/3 EUK Алу уинансиски средства) уинансиски средства)	*:		Износ: Износ Состојба на долг:	Анум 11.03.2021 15.03.2021	Изнас 500 ВЮТТНО: 1,000.00	Birecor 0.00	Cabla Epran

Слика 9.

Понатаму, со цел податоците да се пренесат и да се евидентираат успешно, треба образецот да се внесе, и тоа со избирање на полето **ВНЕСИ**. Откако ќе го внесете образецот ќе добиете порака дека "Податоците се успешно пренесени во база". Понатаму, со избирање на копчето ПРЕГЛЕД, имате можност дополнително да ги проверите образецот и сите пополнети и одбрани елементи. Со оваа функционалност имате можност истиот образец и да го експортирате во форматот "ексел", копче во горниот десен агол, како и да го зачувате локално на вашиот компјутер. Доколку сакате да промените нешто во образецот којшто тековно го доставувате, можете да одберете ОТКЛУЧИ (слика 10).

		НД2	- Реализац	ија на кор	истење		
ома / Кредитни пријави / Картица / Образец							
Податоците се успешно пренесени во ба	33a!						×
Број на кредит:	Број на документ:			Редовен/Сторн	0:		
420201	2			D1 - Редове	н документ/Нова транса	кција 🖌	
Вкупно искористен износ:	Валута:		Тековна состојба:		Забелешка:		
100,000.00	978 EUR	~	0.00		Внесете забелешка		
							h
СТАВКИ НА ИЗБРАН ДОКУМЕНТ:							
Реден број	Код на реализација				Датум	Износ	Состојба на долг
1 1 - Користење во пари (финансиски средо	ства)				16.03.2021	100,000.00	100,000.00

Слика 10.

Меѓу другите функционалности во овој дел, постои можност за поставување придружни документи коишто се однесуваат на дообјаснување на податоците содржани во тековниот образец, Валидни типови документи коишто може да се прикачат се: bmp, img, png, jpg, msg, docx, xlsx, csv, txt, pdf, xml.

Доколку образецот е внесен точно и податоците се успешно пренесени во базата, образецот треба задолжително да се потпише со одбирање на полето ПОТПИШИ. Оваа постапка на потпишување на образецот е достапна и во прозорецот ПРЕГЛЕД (слики 11. и 12).

	Exman. Polici MoviAble - D X	<	2 Roman Fulk / Movel Har - U
Ē	Theo://https://https://https://thtps:/thtps://thtps //thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps//thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps//thttps://thtps://thtps://thtps://thtps://thtps://th		The second
		Manate 103.0004	Докому соотсоотся за избер на дочилание переофонат на е активна на серна, праверсти долу на "болбан" от-
			Потруго на обранот отрафият
784	aling for tashportal store esk.		

Слика 11.

Слика 12.

5.3.2. Отплата/наплата на главнина

Истите правила и контроли како и кај РЕАЛИЗАЦИЈА НАКОРИСТЕЊЕ/ОДОБРУВАЊЕ се однесуваат и на пријавувањето ОТПЛАТА/НАПЛАТА НА ГЛАВНИНА.

5.3.3. Отплата/наплата на камата

Истите правила и контроли како и кај РЕАЛИЗАЦИЈА НАКОРИСТЕЊЕ/ОДОБРУВАЊЕ се однесуваат и на пријавувањето ОТПЛАТА/НАПЛАТА НА КАМАТА. Единствен исклучок при пријавувањето на каматата е можноста текстуално да се образложи за кој период се однесува платениот/наплатениот износ (слика 13).

ОДНА БАНКА НА УБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕД	онија едома ≝ Кредитни приј	АП200.1 - Надв ави Шлиста на обрасци ГаКонтакт	орешен долг / На	цворешни поб	арувања - еле	ктронско известување			+Э Одјав
	10 m 20 m			1 Contraction			Најавен к	орисник: Dragoma	anovT@nbrn
Дома / Кредитни при	і <mark>јави / Картица</mark> / Образец	НДЗ - Р	Реализација н	а отплата	на камата				
Број на кредит:		Број на документ:		Редовен/Сторно:					
420205		8		D1 - Редовен /	документ/Нова т	рансакција 🖌			
Износ за плаќање	:	Валута:	Тековна состојба:		Забелешка:				
1,000,000.00		978 EUR	♥ 0.00		Внесете забеле	шка			
СТАВКИ НА ИЗ Код на отплата: -Изберете ко	БРАН ДОКУМЕНТ: д на отплата-	Датум:		Износ: Износ		Каматен период за плаќањето Каматен период за плаќа	: іњето	Внеси ставка	
	Код на отплата			Датум	Износ		Период ОК		
Едитирај	1 - Отплата во пари (финансиск	си средства) на камата		16.03.20	021	1,000,000.00	ноемв	ри 2020	Бри
					вкупн	D: 1,000,000.00			
				Состојба на долг: 1,000,000.00		Внеси Пре	глед По	тпиши	
Прикачете докуме	HT:								

Слика 13.

5.4. Пријавување сторно на извршување за кое е претходно известено

За пријавувањето сторно коешто се однесува на реализација на користење / одобрување, отплата / наплата на главница или отплата / наплата на камата, за кое е претходно известено, се известува со пополнување единствено на горниот дел од образецот каде што треба да се одбере типот на образецот, односно **сторно на прифатен** документ. Понатаму, со изборот на **сторно на прифатен документ**, електронската апликација автоматски ги внесува податоците од последниот соодветен образец за известување коишто се однесуваат на **датумот на трансакција на образецот** којшто се сторнира и **бројот на документот** којшто се сторнира (слики 14, 15 и 16). На крајот, за успешно известување на Народната банка, образецот треба да се внесе и да се потпише.

Притоа, може да се сторнира единствено последниот потпишан образец за известување во некој претходен ден од денот кога се известува за сторното.

Одна Банка на ФЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ФЛОМА ФКр	дитни пријави . :≣Листа на обрасци	П200.1 - Надворешен до	олг / Надворешни побарувања - електро	нско известување	
					Најавен корионик Iseinië
10ма / Кредитни пријави / Картица / Образи	eu	НД2 - Реализаг	ција на користење	1	
аздорб	врој на документ:			датум на сторно:	о органија:
2020			ВЗ - Сторно на прифатен документ	30.12.2021	2
вкупно искористен износ:	валута:	Тековна состојоа	а: заоелешка:		
U	978 EOR	• 1,600,000.00	внесете забелешка		
			1,600,000.00	_	
			Внеси	Преглед Пот	ниши
Прикачете документ:					

Слика 14. Сторно на Реализација на користење – НД2

						Најавен корисник: Isei
ома / Кредитни пријави / Картица / Обр.	н,	Д3 - Реа.	пизација на	а отплата на главнина		
Број на кредит:	Број на документ:			Редовен/Сторно:	Датум на сторно:	Бр. док. кој се сторнира:
422026	11			D3 - Сторно на прифатен документ	• 02.03.2022	6
Износ за плаќање:	Валута:		Тековна состојба:	Забелешка:		
0	978 EUR	~	1,600,000.00	Внесете забелешка		
				Состојба на долг:		

Слика 15. Сторно на Реализација на отплата на главнина – НДЗ

								Најавен корисник: Iseinië
ома / Кредитни пријави / Картица / Обј	Н	Д3 - Реа	ализација н	а отплата на камата				
Број на кредит:	Број на документ:			Редовен/Сторно:		Датум на сторн	D:	Бр. док. кој се сторнира:
422026	11			D3 - Сторно на прифатен документ	~	01.02.2022		4
			Тековна состоіба:	Забелешка:		-		
Износ за плаќање:	Валута:							
Износ за плаќање: 0	Валута: 978 EUR	۷	1,000.00	Внесете забелешка				
Износ за плаќање: 0	Banyra: 978 EUR	~	1,000.00	Внесете забелешка				â

Слика 16. Сторно на Реализација на отплата на камата – НДЗ

6. ЛИСТА НА ОБРАСЦИ

Во менито **ЛИСТА НА ОБРАСЦИ** се сместени сите обрасци коишто ги имате доставено во Народната банка и се однесуваат на соодветниот кредит. Бидејќи тие обрасци имаат различни карактеристики и статус, постои можност оваа листа да ја филтрирате и да пребарувате.

Преку примарното навигациско мени **Листа на обрасци** се пристапува до формата за преглед на пријавенота реализација. Адома **Ж**редитни пријави **Е**Листа на обрасци **Контакт**

Известувачот, преку формата може да го следи статусот на обрасците внесени во апликацијата за електронско известување за остварениот промет врз основа на кредитните работи.

Формата Листа на обрасци е организирана во три функционални целини (слика 17):

- 1. Пребарување обрасци според одредени критериуми;
- 2. Копчиња за пристап до конкретни пријави според статус на реализација;
- 3. Табеларен приказ на пријавите според статусот на реализација.

											пајавен	корисник.	JakimOVSKIL	WIDIN
Дома / Л	Іиста на обрас	сци 1. Пре	барување н	а обрасци с	поред одредени кри	итериуми	2. Копчиња за пр според с	истап до конкретн татусот на реализа	ите пријави ција					
нд / нп:		Надво	орешен до	лг		~	Внес	ени обрасци						
Број на кр	едит:	Бр.кре	дит				Потни	шани обрасци						
МБ на дол	іжник:	Внесет	ге МБ на д	олжник			Гре	ини обрасци						
Датум на і	внесување:													
					3.Табе	еларен приказ на пријавит	е според статусот на ре	ализација						
	-													
Листа со о	брасци:													
Писта со о Прелистај	брасци:		Број на кредит	Број на документ	Должник	Вид на образе	ц Датум внос	на Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
Писта со о Прелистај	брасци: Прикачи док	ументи	Број на кредит 413309	Број на документ 13	Должник ФИРМА 1 ДООЕЛ	Вид на образе НД2 - Реализација на Користење	ц Датум внос 28.12.20	на Датум на трансакција 20 28.12.2020	Износ	Валута 978 EUR	Статус Внесен	Образец	Картица	Печа
Писта со о Прелистај	брасци: Прикачи док	ументи ументи	Број на кредит 413309 412249	Број на документ 13 95	Должник емрма 1 дооел фирма 2 дооел	Вид на образе НД2 - Реализација на Користење НД3 - Отплата на кам	ц Датум внос 28.12.20 ата 24.12.20	на Датум на трансакција 220 28.12.2020 20 24.12.2020	Износ 100,000.00 20,000.00	<mark>Валута</mark> 978 EUR 978 EUR	Статус Внесен Внесен	Образец Образец	Картица Картица	Печа

Слика 17. Форма "Листа на пријави".

6.1. Пребарување на обрасците според одредени критериуми

Како што е прикажано на сликата 18, во овој дел постои можност да се пребарува конкретен образец во базата којшто претходно бил внесен или потпишан. Има четири главни елементи преку кои може да се направи ова пребарување и филтрирање (може да се користи еден, или, пак, комбинација од повеќе).

- НД / НП: надворешен долг или надворешно побарување;
- Број на кредит: внесете број на кредит;
- МБ на должник: внесете матичен број на должникот/доверителот;
- Датум на внесување: датум на кој е внесен образецот.

	10710			Најавен корисник: Jakimovskif
Дома / Листа на обра	сци			
	Company and the second s			
нд / нп:	Надворешен долг	~	Внесени обрасци	
Број на кредит:	Бокордит		Потпишани обрасци	
	враредии		Отклучени обрасци	
МБ на должник:	Внесете МБ на должник		Грешни обрасци	
-				
Датум на внесување:				



6.2. Копчиња за пристап до пријави според статусот на реализација

Со избирање на некое од **понудените копчиња**, се прикажуваат пријавите за должникот/доверителот според статусот на пријавена реализацијаво табеларен приказ.

Внесени обрасци
Потпишани обрасци
Отклучени обрасци
Грешни обрасци

Доколку се избере копчето **Внесени обрасци**, во табеларниот приказ се прикажуваат сите обрасци коишто имаат статус **Внесен**, односно се внесени во апликацијата, но не се дигитално потпишани од известувачот (нема да се обработуваат од страна на Народната <u>банка</u>).

Образецот којшто е последно внесен за соодветна кредитна пријава (последен број на документ за конкретна кредитна пријава) има можност да се избрише. Објаснувањето е прикажано <u>тука</u>.

Исто така, покрај статусот, во табеларниот приказ се прикажани и деталите за обрасците (слика 19).

	пДома	Ш Кредит	ни пријави 🗵Листа	а на обрасци 🗖Контакт							E	Одја
									Најавен	корисник: .	lakimovskiD	@nb
Дома / Листа на обра	сци											
НД / НП:	Надвореше	н долг		•	ни обрасци							
рој на кредит:	Бр.кредит			Потпиц	ани обрасци							
ИБ на должник:	Внесете МБ	на должник		Греши	ени обрасци и обрасци							
lатум на внесување:												
Іиста со обрасци:												
иста со обрасци: Прелистај	Број кред	на Бројна ит докумен	т Должник	Вид на образец	Датум на внос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
иста со обрасци: Прелистај	Број кред кументи 4133	на Бројна докумен 09 13	и Должник Сирма. 1 дооел	Вид на образец НД2 - Реализација на Користење	Датум на внос 28.12.2020	Датум на трансакција 28.12.2020	Износ	<mark>Валута</mark> 978 EUR	Статус Внесен	Образец	Картица	Пе
иста со обрасци: Прелистај Состој Прикачи док	Број крел сументи 4133 сументи 4122	на Бројна докумен 09 13 49 95	т Должник сирма 1 дооел оирма 2 дооел	Вид на образец НД2 - Реализација на Користење НД3 - Отплата на камата	Азтум на внос 28.12.2020 24.12.2020	Датум на трансакција 28.12.2020 24.12.2020	Износ 100,000.00 20,000.00	<mark>Валута</mark> 978 EUR 978	Статус Внесен Внесен	Образец Образец	Картица	Пе

Слика 19. Табеларен приказ на внесените обрасци за кредитни пријави.

Доколку се избере копчето Потпишани обрасци, во табеларниот приказ се прикажуваат сите обрасци коишто имаат статус Потпишан, односно се внесени во апликацијата и се

дигитално потпишани од известувачот (<u>обрасците со овој статус се обработуваат од страна</u> на Народната банка) (слика 20).

	100	00	060	1	АП200.1 - Надворешен д	цолг / Надв	ворешни п	I слектронско известување I Најавен корисник: Јакітолскай Најавен корисник: Јакітолскай I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII					
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАК	а кинода	Дома 🗐	Кредитни	и пријави 🗐 Лист	а на обрасци 🗖 Контакт				203	1000		0	Одјава
										Haj	авен корисник: Ј	lakimovskiD	@nbrm.mk
Дома / Листа на об	расци												
НД / НП:	Надв	орешен до	олг		Вн	есени обрасци							
Број на кредит:	Бр.кре	едит				пишани обрасц							
МБ на должник:	Внесе	те МБ на д	цолжник		Гр	ешни обрасци							
Датум на внесување:													
Листа со обрасци:													
Прелистај		Број на кредит	Број на документ	Должник	Вид на образец	Датум на внос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
Прикачи	документи	413512	16	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на камата	23.12.2020	23.12.2020	1,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи л	документи	413512	15	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на камата	18.12.2020	18.12.2020	2,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи	документи	413309	6	ФИРМА 2 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на главница	18.12.2020	01.12.2020	15,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати

Слика 20. Табеларен приказ на потпишаните обрасци за кредитни пријави.

Доколку се избере копчето **Отклучени обрасци**, во табеларниот приказ се прикажуваат сите обрасци коишто имаат статус **За корекција**, односно обрасците коишто биле дигитално потпишани, а се отклучени (од страна на Народна банка), заради нивна повторна обработка (слика 21).

Потпишаните обрасци може да се отклучат само со претходно поднесено <u>барање за</u> отклучување.²

					АП200.1 - Надвореш	ен долг / На	адворе	ешни поба	рувања	- елек	тронско	известу	вање	
	ALNHC	Дома 🗐	Кредитни	пријави 🔳Лис	та на обрасци 🗖Контакт								Ð	Одјав
											Најавен	корисник:	J <mark>akimovsk</mark> iD)@nbm
Дома / Листа на обра	сци													
НД / НП:	Надво	орешен до	лг		~	Внесени обра	сци							
Број на кредит:	Бр.кре	аит				Потпишани обр	асци							
						Отклучени обр	асци							
МЬ на должник:	Внесе	ге МБ на д	олжник			Грешни обрас	щи							
Датум на внесување:														
Листа со обрасци:														
		12.71						-						
Прелистај		Број на кредит	Број на документ	Должник	Вид на образец	Дат	ум на нос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
					÷									
Прикачи дон	сументи	413309	11	ФИРМА 1 ДОО	НДЗ - Отплата на главниц	a 18.1.	2.2020	18.12.2020	30,000.00	978 EUR	За корекција	Образец	Картица	Печ

Слика 21. Табеларен приказ на отклучените обрасци за кредитни пријави.

² Во полето **Отклучени обрасци** се појавуваат само обрасците коишто биле дигитално потпишани од страна на известувач, а потоа се отклучени од НБРСМ по претходно барање за отклучување.

Доколку се избере копчето **Грешни обрасци**, во табеларниот приказ се прикажуваат сите обрасци за должникот/доверителот коишто имаат статус **Грешен**, односно обрасците коишто се означени како погрешни од страна на Народната банка (слика 22).

НАРОДНА БАН	АКАКСЕВЕРНА МАХЕДОНИИ а / Листа на обрасци ПГ: Надворешен долг на кредит: Бр.хредит 1 должник: Внесете МБ на должник 1 на внесување: □ со обрасци: тетај Број на должник Врој на должник 1 на внесување: 1 должник		П200.1 - Надвор	ешен долг / Наді	ворешни поб	арувања -	електр	онско	известув	зање				
		АГИНС	Дома 🗐	Кредитни	пријави 🗐 Листа	на обрасци 📠Конт							-	Одј
											Најавен	корисник: Ј	lakimovski D)@nb
Дома / Ли	иста на обрас	ци												
нл / нп-							Виосони обрасни							
нд / пп.		Надво	орешен до	лг		~	опесени обрасци							
Број на кре	едит:	Бр.кре	едит				Потпишани обрась	и						
МБ на дол:	кник:	Russe	TO ME UP 1			0	Отклучени обрасц	и 1						
		DHece	те імір на д	олжник			Грешни обрасци							
Датум на в	несување:													
Листа со об	брасци:													
			-				_	_			-			
Прелистај			врој на кредит	број на документ	Должник	Вид на обра	зец Датум внос	на Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
R	Прикачи док	ументи	413512	14	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на гла	авница 18.12.20	020 18.12.2020	1.000.000.00	978	Грешен	Образец	Картица	Пе
										EUR				
C2	D		412200	7		11/12	10 10 0	12 11 2020	1 000 00	978	Francis	06	V	
	прикачи док	ументи	413309	1	ФИРМА 2 ДООЕЛ	ндз - Отплата на ка	мата 18.12.20	12.11.2020	1,000.00	EUR	грешен	Образец	картица	lle

Слика 22. Табеларен приказ на погрешните обрасци за кредитните пријави.

6.3. Табеларен приказ на пријавите според статусот на реализација

Табеларниот приказ ги прикажува пријавите според избраните критериуми (опционални) и според статусот на кредитна реализација(во зависност од тоа кое копче е избрано).

Исто така, покрај прегледот на деталите за обрасците, во табеларниот приказ се воведени и функционалности коишто се однесуваат на секој образец, поединечно.

Функционалноста за конкретен образец се повикува преку кликнување на соодветната слика/врска (слика 23):

- Прелистување на претходно поставените документи;
- Поставување документи;
- Прикажување на формата за внесување на образецот / Барање за отклучување;
- Пристап кон кредитна картица;
- Можност за преглед на образецот / преземање во "ексел" / печатење.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕД	онија	🛔 🚔 Кредит	ни пријави 🖽 Листа	а на обрасци 🛛 📲 Контакт					1.60	10 1976	e	0
									Ha	јавен корисник:	JakimovskiD)@r
Лома / Листа на обра	сни											
НД / НП:	Надвореше	н долг		→ Bi	несени обрасци							
Број на кредит:	Бр.кредит			Not	пишани обрась	и						
МБ на должник:	Внесете МБ	на должник			случени обрасц решни обрасци	и						
Датум на внесување:												
Листа со обрасци:												
Прелистај	Број	на Бројна	Должник	Вид на образец	Датум на внос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
	. Aba	, and the second s				-parrana, ja						
Прикачи до	кументи 413	12 16	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НЛЗ - Отплата на камата	23 12 2020	23 12 2020	1 000 00	978	Потлишан	Барање за	Картица	
					2211212020		.,	EUR		отклучување	all midd	Ľ

Слика 23. Функционалности интегрирани во табеларниот приказ за конкретен образец.

6.3.1. Прелистување на претходно поставените документи

Со кликнување на сликичката *с* се појавува скок-(pop-up) прозорец којшто нуди можност за прелистување на веќе поставените документи како прилог на конкретен образец (слика 24).

(RA)	НАРОДНА БА		00	060	АП200.1 - Надвореши	ен до	олг /	Надворе	шни поба	рувања - е.	лектр	онско	известув	зање	
		СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	Дома 🗐	Кредитни	и пријави 🗮Листа на обрасци 🏼 📲 Контакт									-	Одјава
	100			-	🕑 Browse - Google Chrome		-	o x			EUR				
					diiis2012/eNDNP/Browse/Browse.aspx?pateka=4646088\41	13309\		ଭ୍							
					➡ 4646088										
	-				Name	Туре	e Size	Modified			978				
	$\langle \mathcal{A} \rangle$	Прикачи документи	413512	17	XML	folde	r	14:42:10	01.03.2021	1,000,000.00	EUR	Внесен	Образец	Картица	Печати
					<u> </u>	file	7798	06.11.2020 13:48:53							
					<u> 413309#20201218#094250.txt </u> [−] [−]	file	936	18.12.2020							
					■ <u>413309#20201218#115921.txt</u>	file	514	18.12.2020			978				
	$\langle \mathcal{A} \rangle$	Прикачи документи	413309	13	# 413309#20201218#144707ndnp-select-	file	0.26	18.12.2020	28.12.2020	100,000.00	EUR	Внесен	Образец	Картица	Печати
		· ·			delete.txt	Tile	930	14:47:07							
					413309#20201218#150518ayKuuja15393.txt	file	514	15:05:18							
	Ch.		412240	05	П 413309#20201218#162418#аукција15393.tx	t file	514	18.12.2020 16:24:18	24.12.2020	20,000,00	978	Pueseu	060000	Vanzuus	Devery
		прикачи документи	412245	35					24.12.2020	20,000.00	EUR	DHECEH	ооразец	картица	печати
	-														
	R	Прикачи документи	412249	96					24.12.2020	20,000.00	978	Внесен	Образец	Картица	Печати
	-										LUK				
					1										

Слика 24. Прелистување на претходно поставените документи за конкретен образец.

6.3.2. Поставување документи

Со кликнување на копчето Прикачи документи се појавува дополнителен панел за поставување документ на конкретниот образец (слика 25).

Валидни типови документи коишто може да се постават се: bmp, img, png, jpg, msg, docx, xlsx, csv, txt, pdf, xml.

Максимална дозволена големина на документот којшто се поставува: 2MB.

НАРОДНА БАНКА НА	00	3	АП200.1 - Над	ворешен долг / Надворешн	и побарува	ња - електр	оонско и	звесту	ување	Second Col		
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	🛱 Дома 🚔	Кредитни п	ријави 🗐Листа на обрасци 🍯	онтакт							🕂 Одја	ва
НД / НП:	Надворешен	і долг		• Внесени обр	расци							
Број на кредит:	Бр.кредит			Потпишани о	брасци							
МБ на должник:	Внесете МБ н	на должния		Стклучени обр	асци							
Датум на внесување:												
Прикачи документ: Прикачете документ за б Choose File No file chos	број на кредит: ien	413512	[Upload								£
Прелистај	Број на кредит	Број на документ	Должник	Вид на образец	Датум на внос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
Прикачи докуме	413512	16	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на камата	23.12.2020	23.12.2020	1,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи докуме	нти 413512	15	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на камата	18.12.2020	18.12.2020	2,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи докуме	413309	6	ФИРМА 2 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на главница	18.12.2020	01.12.2020	15,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи докуме	нти 413309	8	ФИРМА 2 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на главница	18.12.2020	12.11.2020	20,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати

Слика 25. Поставување документи за конкретен образец.

6.3.3. Барање за отклучување

Доколку се појави потреба од отклучување на дигитално потпишаните обрасци заради дополнителни измени во нив, може да се поднесе барање до Народната банка преку кликнување на врската **Барање за отклучување** (слика 26).

Врската е достапна само доколку образецот е дигитално потпишан и се прикажува во табеларниот приказ за **Потпишани обрасци** во формата **Листа на обрасци**.

				АП200.1 - Надв	орешен дол	·/Надворешни п	обарувања	- електро	нско изв	естува	ње			
	АОНИЛА	Дома 🚔к		ријави 🗐Листа на обрасци 🏾 🖬 🤇									🗄 Одјав	ва
											Ha	јавен корисник:	JakimovskiE	0@nbrm.ml
Дома / Листа на об	расци													
НД / НП:	Ha	адворешен	долг		~	Внесени обрасци	и							
Број на кредит:	Бр.	кредит.				Потпишани обрас	ци							
МБ на должник:	Вн	есете МБ н	а должник			Стклучени обрасц	1							
Датум на внесување							_							
Листа со обрасци:														
	_	_									_		_	_
Прелистај		Број на кредит	Број на документ	Должник	8	кд на образец	Датум на внос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
Прикачи	документи	413512	16	ФИРМА 1ДООЕЛ	НДЗ - Отпла	ата на камата	23.12.2020	23.12.2020	1,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи	документи	413512	15	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НДЗ - Отпла	ата на камата	18.12.2020	18.12.2020	2,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи	документи	413309	6	ФИРМА 2 ДООЕЛ	НДЗ - Отпла	ата на главница	18.12.2020	01.12.2020	15,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати
Прикачи	документи	413309	8	ФИРМА 2 ДООЕЛ	НДЗ - Отпла	ата на главница	18.12.2020	12.11.2020	20,000.00	978 EUR	Потпишан	Барање за отклучување	Картица	Печати

Слика 26. Барање за отклучување конкретен образец.

6.3.4. Прикажување на формата за внесување образец

Со кликнување на врската **Образец** (слика 27) на конкретен образец се појавува формата за внесување на образецот според видот на образецот, преку која известувачот може да направи преглед на внесените обрасци или да внесе дополнителни во зависност од потребата.

Врската Образец е достапна само за документите со статус внесен, отклучен или грешен.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИИ	🗚 Дома 🚔) Кредитни п	АП200.1 - Н ријави і≣Листа на обрасци	¦адворец Г≣Контакт	шен долг / Надворешни поб	арувања -	електронс	ко извес	тувањо	•		🗄 Одјава	a
										Најавен	корисник:	akimovski D	@nbrm.m
Дома / Листа на обрасци													
НД / НП:	Надворешен	і долг		•	Внесени обрасци								
Број на кредит:	Бр.кредит				Потпишани обрасци								
МБ на должник:	Внесете МБ н	а должник			Грешни обрасци	j							
Датум на внесување:													
Листа со обрасци:													
Прелистај	Број на кредит	Број на документ	Должник		Вид на образец	Датум на внос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
Прикачи докуме	413309	11	ФИРМА 1 ДООЕЛ		НДЗ - Отплата на главница	18.12.2020	18.12.2020	30,000.00	978 EUR	За корекција	Образец	Картица	Печати

Слика 27. Прикажување на формата за внесување образец според видот на образецот.

Со избирање на врската Образец се пристапува кон формата за внесување образец.

За обрасците коишто имаат статус **Внесен**, доколку образецот е последно внесен (има најголем број на документ за соодветната кредитна пријава), корисникот има можност да го избрише, доколку е направена грешка при внесување.

Копчето **Избриши документ** е видливо само доколку е задоволен условот наведен погоре и при негово избирање, документот се брише од базата на податоци (слика 28).

		АП200.1	Надворешен и	долг / Надво	орешни побару	вања - електрон	ско известување
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА	Дома 🚔Кредитни пријави 🗐Лис		и 🖪Контакт				
						Hajae	зен корисник: JakimovskiD@n
Дома / / Листа на обрасци / Обр	НДЗ - Р	еализа	ција на отг	ілата на	камата		Избриши документ
Број на кредит:	Број на документ:		Редовен	н/Сторно:			
412249	96		D1 - F	Редовен докум	ент/Нова транс	~	
Износ за плаќање:	Валута:	Теко	вна состојба:	Забелеш	ка:		
20,000.00	978 EUR	✓ 332	2,885.22	Внесет	е забелешка		
							li.
СТАВКИ НА ИЗБРАН ДОКУМ	NEHT:						
Реден број	Код на реализација			Датум	Износ	Состојба на долг	Период ОК
1 1 - Отплата во пари (фи	нансиски средства) на камата			24.12.2020	20,000.00	352,885.22	noemvri 2020
			Состојба	на долг:			
			352,885	5.22	Отклучи	Преглед	Потпиши

Слика 28. Можност за бришење на последно внесениот образец.

6.3.5. Пристап кон кредитна картица

Со кликнување на врската **Картица** се пристапува кон формата за кредитна картица на конкретната кредитна пријава заради увид во неа (слика 29).

Врската Картица е достапна за сите обрасци, без разлика на статусот на реализација.

НАРОДНА БАНКА Н РЕПУБЛИКА СЕВЕР	на На македонија	Дома 🚔	Кредитни п	АП200.1 - Надво ријави :≣Листа на обрасци Г∎Кон	решен птакт	н долг / Надворешни поб	арувања -	електронс	ко извес	гувањ	•		🗄 Одјава	a
											Најавен	корисник:	akimovskiD	@nbrm.
Дома / Лис	та на обрасци													
НД / НП:	Н	Іадворешен	і долг		~	Внесени обрасци								
Број на кред	ит: Бр	р.кредит				Потпишани обрасци								
МБ на должн	ник: Вн	несете МБ н	на должник			Стклучени обрасци								
Датум на вне	есување:		1											
Листа со обр	асци:													
Прелистај		Број на кредит	Број на документ	Должник		Вид на образец	Датум на внос	Датум на трансакција	Износ	Валута	Статус			
	Прикачи документи	413309	11	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НД	ДЗ - Отплата на главница	18.12.2020	18.12.2020	30,000.00	978 EUR	За корекција	Образец	Картица	Печат

Слика 29. Пристап до кредитна картица на конкретна кредитна пријава.

6.3.6. Можност за преглед на образецот / преземање во "ексел"

Со кликнување на врската **Печати** се пристапува кон формата за преглед на конкретен образец (слика 30).

Врската Печати е достапна за сите обрасци, без разлика на статусот на реализација.

РОДНА БАНКА НА ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕЛОНИ		Ангеост - нады	орешен долгу-падворешни н	soapysansa	enempone	- MSDCC	- yoaro		97.9%	
	🔒 🏛 Дома 🚔 Кредит	ни пријави 🗄Листа на обрасци 🏼 📲 Ко	энтакт		11.00					🕂 Одјав
								Најавен	н корисник:	JakimovskiD
Дома / Листа на обрасц	и									
UA / UD.			Duppen of page							
пд/пп.	Надворешен долг		внесени обрасци							
Број на кредит:	Бр.кредит		Потпишани обрас	Ти						
МБ на должник:	Виесете МБ на дол	WEIMP	Отклучени обрас	ш						
	внесете мв на дол	мпик	Грешни обрасци							
Датум на внесување:		2								
Листа со обрасци:										
_	Број на Број	на		Датум на	Датум на					
Прелистај	кредит докув	должник	Вид на образец	внос	трансакција	Износ	Валута	Статус		
Прикачи докул	менти 413309 11	ФИРМА 1 ДООЕЛ	НДЗ - Отплата на главница	18.12.2020	18.12.2020	30,000.00	978	3a	Образец	Картица
							EUR	корекција		

Слика 30. Пристап до формата за преглед и прикажување во "ексел" на конкретен образец.

7. КОНТАКТ

Во последното функционално мени **КОНТАКТ** има три начини како да стапите во контакт со нас, и тоа (слика 31).

- Да ни пишете електронска порака,
- Да нè побарате телефонски на приложените броеви и
- На локацијата на Народната банка.

	- KOHTAKT -
	- KOHIAKI -
дома / Контакт	
⊠Пишете ни:	Health OF MackWalks Hard Contract France Fr
*Вашето име:	National Bank of the Republic Y Makeneous Junio Markeneous (MPT) Kurman Joanovski Pitu 1, Skope Directore Makeneous (MPT)
Име и презиме	3.7 **** 25 reviews cademy Youth Cultural Center Denter Valent
*Вашиот email:	View larger map Ind Arts, Kynnipen Langer Vairdar River Addocks, Kynnipen Langer Vairdar River Addocks, Kynnipen Langer Vairdar River Addocks, Kynnipen Langer Vairdar River
Servail	Vardar River
Вашиот телефон:	European Bank for Reconstruction and
С Телефон	B B Astional Bank of the Republic of North.
*Наслов:	
Иаслов	
*Порака:	Olympic Pool Q
1	OcrypyBane Anboch Busistation Skope Busistation Skope Busistation Skope
	Deneura / Crown Brechard Composition / Service Composition / Composition
Испрати	RS Regional Centre Conge Ptapate 42021 Terms of Use , Report a map
Централа:	Народна банка на Република Северна Македонија
02 3108 108; 3108 219; 3108 212;	бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.1, 1000 Скопје
Централа на Дирекцијата за статистика:	Република Северна Македонија

Слика 31.

8. РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН ПРИМЕР

Во продолжение постапно е прикажан секој чекор за успешно потпишување и доставување на обрасците преку еНДНП.

100	N/KORAN	o equipera						
Harr	cone :	INSPECT	844.2	coen exerce				
1000	#/ C	AOUNH	ик до	OE/LOKOTOE		- 94		
80.2		liance	LMH ZZ	er.	*			
hera i	a species	Gest on a	and a state					
-	-	Arrest	1 and	Per e per	None output con			
See.	-							
	11114	Trail and			THE OWNER AND AND AN AND AND AND AND AND AND AND		CALCUMENT OF DESCRIPTION	1000
	200002	1/ 20 2021		0.00	Hereines i essis co puesane sesso dus ne		23 CARRIES INTO A STREAM	ADD A
	0.0402	ALTOOTS		-4(00(00000	A RED AND REPAIRING ADARD ADARD REPAIR	Spectra and tapacet bases	COMMUNICATION OF THE	
3	420205	20122010	275	\$8,000,000,00	2010	Cable on the result of the complete stars	Заприви во потохидание	X2H A
>	4252015	23,02204	471	20,020,000.00	REPART AND THE RECEIVER AND	MeXiyezpegen forms in preserving-saula (s. spanns)	Tenning of Strangenee	Keen Au
	485852	1012200	275	01020202040	OLDHARDAG FOLDWEDDRUFFAURANDOUM	(specie)/	SALEMINE TO DO MUSICING	Con A
- 5	42322	19 17 37 19	47.8	30,030,000.00	OF LODING AND A DRIVEN AND A	Carport and A	Records to conceptative	104.6
28	41/2770	1010200	278	125-000 000 00	INTERNALISANCE OF RECORDINATED IN AND DEVELOPMENT WARMING ON	Мобународна бенга за роконскурнанје и ракор	Започна на населенията на	April 1
					محماء الالتانا	a. 10		

	(Contraction)						
				4			
1944	Annual Contraction	UNICO	BAN (CODE) CRODUC				
		далкн	ик дорел скопсе		- 544		
1977		Hanop	a criateri	· · ·			
0,000	a species	COLON.					
Puper	Goolen	Arrow					
	.0333371	1206203	11.01	Press and a lightly of public the anti-press part		Second Contraction of the second second	
	000000	10,03 2021	0.00	Concession Spic) or pellips or in Supervision		Designed to comprise prove	1.54
	APEN2	36.03218	873 66,995,093.00	DROPTAN INVESTIGATION CONTRACTORS	Eponece secondary one device	Tananasi na hansakakaka	(24
a	400006	36,03214	474 04/49/000.00	000	Papara na farma na prema apyropia a patroj	Tanana in Athengoine	6240
2	ANIMIS	23,02214	473 70,000,003.03	IN INVESTIGATION FOR THE DESIGN AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	Marking and a second se	Тапачно со полизирањи	(24)
14	40000	18,00018	971 mg/005/003-00	KNEDCOMCOUT FOR WATCHING FRANKFURZH	Expanse (r	Teneral contranspose	124
	435.80	2410,2214	124 24(44)(44)(41)(1	KONTENSANDER KONTENSANDER KONTENSANDER KONTENSANDER	keyraansje	·	\$100 B
25	419378	54.54.2059	978 125000,000.00	INTERNATIONNE FOR RECONSTRUCTION AND DEPENDENT (AND HINNE M	Michtyneptere feren or preservinger geriefer of englis	Service containinguase	1.00
				<u>a a a a statia</u>	4 (H =		

Annual A she channel	e Opegalari			
Management (generation) (generation) Red the taskets	NOODETWINK ADDEL I GROUDE ADDEN ADDEL I GROUDE Name ADDEL I GROUDE ADDEL I GROUDE	-	- 9a	
ter tette	Areas Anges Berringson	Harrison Symposite	A	
1 187878	10-16-0010 PTE #8-000-001-00	CONFIDENCES AT MORE WARPER OF MEAN PROVIDENTS	Permanente	Bernard Construction and States
A	a memory and the server of contents and	Internet interne		
A DECEMBER OF	Investor as los sans		duar in concernent hour	
	Percelan manager dense menorene P	area na anara na kanana. Naana na nasaati wa shahana i		
	CONTRACTOR OF THE	ALLOW LATERARI PALINE ADDR / INABORE	ны побаруялых с кластроного извастуялых	
MALE & ALAN				
ene e camado	Contraction of the second seco			

******	tertalatte ers	**.***.***	CARL SALES AT MAR WHE RECEPTION AND RECEIVED	Contractor		Table of the second second	these co
NARTELIKA.	Energy artistics				Date in the second of	ज	
	- Record on react	an dia mandra di	Anno na manat a Rationa Hanna na manatrian dianana -				

дола / Кроденте прераме / Картида							
Self-an-convergence	1754567						
Contract of the second second	USECTION DO	DER CKORDE					
M as stores	7056371						
	дожник доссл сколе						
Convitions of International Converting	INTERNET CONTAINED FROM	Status competence.					
Party of Herbert	Naty-		A second s	10,000	the statement		
00000000000	1710	л.	1X 02 22 10	40.75	1201114		
and a spanner			Charles a rest of agreese				
000	100	240	400	000000000	500		

1. Откако ќе се најавите, од главните навигациски менија одбирате **КРЕДИТНИ ПРИЈАВИ;**

2. Во овој прозорец, доколку известувате непосредно, називот на известувачот и должникот/доверителот ќе бидат истото правно лице. Во спротивно, доколку известувате посредно, во делот должник/доверител имате можност да одберете од листата за кое правно лице ќе известувате;

3. Има можност да се **филтрира по кредитна пријава**. Тоа го правите со впишување на бројот на кредитот, како на сликата;

4. Откако ќе ја одберете кредитната пријава за која ќе известувате, притиснете на ЗАПОЧНИ СО ПОПОЛНУВАЊЕ;

5. Во прозорецот **КАРТИЦА**, во долниот дел се прикажани видовите обрасци. Одберете го соодветниот со едноставно кликнување, како на сликата;

Дона / Кразична трајна / Картица / Обратиц	1	нд2	- Реализац	ија на кор	истење		
Renji na nprazri	Sprij na posporati	Epo) no porywere		PagenersCreptor			
425252				-statepene ten	va gospano-	-	
bytwo ecospectee steed	Batyra		fectera consider		Selemana		
ставки на извели документ. Код на користны	larya			Heat			
Reg to reported				-		-	
Hevas Safarija.							
				Correjfia va gove			

6. Со избирање на соодветниот образец (во нашиот пример НД2), тој треба да изгледа како на сликата;



7. Во горниот дел задолжително одберете **тип** на образец, односно *Редовен документ/Нова трансакција* или *Сторно на прифатен документ* и да се внесе вредноста на **вкупниот** искористен/одобрен износ;



8. Следен чекор е пополнувањето на ставките на избраниот документ. Прво одбирате код на реализацијаод листата **КОД НА КОРИСТЕЊЕ;**



9. Следно, внесувате **ДАТУМ НА ТРАНСАКЦИЈАТА** во формат дд.мм.гггг, или пак го одбирате од приложениот календар;



10. Следно, го внесувате износот на трансакцијата во полето **ИЗНОС**. Откако ќе ги пополните овие полиња, притиснете на копчето **ВНЕСИ СТАВКА**;



11. Внесената ставка треба да изгледа како на сликата. Пред успешно да се пренесат податоците во базата, имате можност да ја избришете внесената ставка или да ја измените, доколку има потреба (БРИШИ и ИЗМЕНИ (ЕДИТИРАЈ), соодветно). Доколку внесената ставка е во ред, притиснете ВНЕСИ;

12. По успешното внесување ќе добиете порака дека **ПОДАТОЦИТЕ СЕ УСПЕШНО ПРЕНЕСЕНИ ВО БАЗАТА.** Пред да се потпише образецот, постои можност да се отклучи за корекции (**ОТКЛУЧИ**), или, пак, да се прегледа (**ПРЕГЛЕД**);

COLUMN AND A REAL PROPERTY	A CONTRACTOR OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE OWNER OWNE		CONTRACTOR OF STREET	CONTRACTOR AND CONTRACTOR	Television of concerning (Fully 1)	tem - U B	
	C Houthedgerfacter	НД2 -	5	Papar April 1 April 1 April 1			
Area (Spearson age	And an apparture					- CU	
tan) na speann	A28202	18					
420,002	Bend int Amproperty?	(reg		April on proper start			
Equipsi dispected							
	1,006,008,00						
CTABODI HA IN	Prain Red	Rogi na providi naprije	darym	Read.	Gereffe		
Kog va noperte e	1	L - hopel/read as hope (demonstrational spharmed)	04.02.0031	1,000,000,00	1,305,341,40		Energy research
	Ideeass						
Hend Advance	Menute .						
	Reportspans						(Trener)
Charge Her Ter Fr	-			_	(married and a second s	_	

13. Со избирање на полето **ОТКЛУЧИ** образецот е отклучен и можете дополнително да го менувате. Со избирање на полето **ПРЕГЛЕД** се отвора нов прозорец, како на сликата. Од овој преглед можете да направите дополнителна проверка на внесените елементи, како и да го експортирате образецот во формат "ексел";





14. Конечното доставување на образецот е со избирање на копчето **ПОТПИШИ**. Потпишувањето може да го направите или од новиот прозорец по избирање на копчето **ПРЕГЛЕД** или од локацијата на самиот образец (види слика);



15. Откако ќе го потпишете образецот, се отвора нов прозорец во којшто се бара од вас и дигитално да го потпишете внесениот образец со соодветниот сертификат;



16. Со избирање на соодветниот сертификат, податоците се успешно доставени и се јавува пораката **УСПЕШНО ДОСТАВЕНА ДАТОТЕКА**.

9. ВАЖНИ ПРАВИЛА И КОНТРОЛИ

- 1. Износите во делот КАРТИЦА како: Состојба на долг/побарување, Искористен/Одобрен износ, Платена/Наплатена главнина, Платена/Наплатена камата, Преостанат износ и Откажан износ се податоци од претходниот ден, односно износи коишто се пренесени во базата на НБРСМ од претходниот ден!;
- Износот внесен во образецот во полето вкупно искористен/одобрен/платен/наплатен износ треба да биде еднаков со збирот на поединечните ставки;
- 3. Датумот на внесениот документ не може да биде поголем од датумот на внесување, ниту, пак, да биде помал од датумот на договор;
- 4. Ставките во избран документ треба да се внесуваат хронолошки, почнувајќи од најстариот датум па сè до најновиот;
- Задолжително да се внимава на хронологијата и при барања за отклучување документи и бришење, односно бришењето, барањата за отклучување започнуваат од најновиот кон постарите датуми наназад;
- Задолжителни се сите полиња во соодветниот образец којшто е предмет на пополнување, како што се: Редовен/Сторно, Вкупно искористен/одобрен износ, Код на користење/одобрување, Датум и Износ;
- 7. Датумот на трансакцијата не може да биде постар од датумот на трансакцијата на веќе потпишаните обрасци, освен при задоцнето или пропуштено известување, за што ќе треба да побарате отклучување на претходно потпишаните обрасци (или сторно), притоа внимавајќи на редоследот, односно хронологијата на трансакциите, почнувајќи од најновиот кон постарите датуми наназад;
- 8. При внесување нов план на отплата на главнина образец НД4, треба да се внимава на хронологија на датумите на ставките на отплата, воедно датумот на последната ставка на отплата на главнина треба да биде идентичен со вашето известување во образецот НД1, во спротивно треба да доставите известување за настанатите промени во договорните услови
- 9. Износот на отплата на главнина во образецот НД4 треба да биде идентичен со износот на преостанатата состојба на долг врз основа на главнина;
- Во случај на нередовни отплати на главнина, а при доставување нова реализацијакористење – образец НД2, задолжително да се достави и нов план на отплата на главнината – образец НД4.
- 11. Износот на користењето во образецот НД2 не може да биде поголем од износот на заемот или поголем од износот на преостанатиот износ на средства за користење.
- 12. Износот на отплатата на главнината во образецот НД3– главнина не може да биде поголем од износот на состојбата на долгот.
- 13. При сторно на веќе потпишани/прифатени документи треба да се внимава на хронологијата, односно да се сторнираат обрасците од последно доставениот до образецот којшто треба да сторнира. Контролата при сторнирање на обрасците е

воспоставена земајќи ги предвид бројот и датумот на последно доставениот документ/образец;

14. Сторно на доставен/потпишан образец се прави со истиот образец, со НДЗ главнина се сторнира претходно доставена реализација отплата на главнина – НДЗ – главнина итн.